



До:
Предмет: Покана за семинар

Бр. 13-сл
Скопје __.__.2016 година
Република Македонија
Министерство за финансии
Ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје
Република Македонија
Тел:++ 389 3255 765
Е-пошта: ivana.jovic@finance.gov.mk

Почитувани,

Во рамките на соработката во областа на банкарството меѓу Министерството за финансии на Република Македонија и Министерството за финансии на Кралството Луксембург, Ве известуваме дека од 21 до 24 ноември 2016 година во Скопје ќе се одржи 4 дневен семинар на тема: **"Risk Management in banking & Measuring and Managing Credit Risk in Banking "**.

Семинарот е во организација на Агенција за трансфер на финансиска технологија од Луксембург (ATTf - www.attf.lu), која е дел од Центарот за обуки од Луксембург (House of training - www.houseoftraining.lu)

Основната цел на семинарот е запознавање со концептот на управување со ризиците во банкарството. Истовремено, учесниците ќе го продлабочат своето знаење во врска со Базелската спогодба и нејзината улога во управувањето со ризиците, видовите на ризици (пазарен, кредитен, ликвидносен и оперативен) и идните трендови во управувањето со ризиците во банкарскиот сектор.

Семинарот е комбинација на теоретски предавања и практични вежби/студии на случај. Истиот е високо интерактивен врз основа на постојана размена на искуства, ставови и мислења. Целна група се вработени во банки и останати финансиски институции кои имаат најмалку 3 години работно искуство во банкарскиот сектор, како и координатори за управување со ризиците, ревизори и менаџери од различни банкарски области.

Од учесниците се бара да имаат одлично познавање на англиски јазик. **Учеството не предвидува плаќање на котизација.**

Поканата за семинарот, програмата и апликацијата за учество ќе ги најдете на интернет страницата на Министерството за финансии, секција Финансиски систем, во делот на Семинари и обуки (<http://finance.gov.mk/node/665>).

Ве молиме да номинирате најмногу два претставника од Вашата институција. Апликациите се доставуваат најдоцна до 11 ноември (петок) 2016 година на долунаведените е-mail адреси.

За сите дополнителни информации, Ве молиме контактирајте ги долунаведените лица.

Благодариме на соработката.

Со почит,

Ленче Тагасовска
Раководител на сектор